

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС

за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми
на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2016/2017 година

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
Факултет за драмски уметности	51	2/4	
театарски (сценско-изведувачки) студии	10	2	
- актерска игра	5		2500
- театрологија	5		1700
филмски (аудиовизуелни) студии	11	2	
- филмско и ТВ сценарио	3		1700
- филмска и ТВ режија	5		2500
- монтажата како аудиовизуелно естетско поимање	3		1700
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности	5	2	
- продукција	5		1700
театарски (сценско-изведувачки) студии	10	4	
- актерска игра	5		3500
- театрологија	5		2700
филмски (аудиовизуелни) студии	10	4	
- филмско и ТВ сценарио	3		2700
- филмска и ТВ режија	5		3500
- монтажата како аудиовизуелно естетско поимање	2		2700
студии по продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности	5	4	
- продукција	5		2700

I. **Право на конкурирање**

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

II. **Документи за пријавување и запишување**

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на Факултетот за драмски уметности.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
- документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);

- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

III. Рокови за пријавување и запишување

	Прв рок	Втор рок**
Пријавување на кандидатите	12 септември - 7 октомври 2016	9-20 јануари 2017
Запишување на кандидатите	20 и 21 октомври 2016	26 и 27 јануари 2017

** По реализацијата на првиот уписан рок, втор уписан рок ќе се спроведе на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на Факултетот за драмски уметности.

Конкурсот е објавен и на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>